

Врз основа на членот 20, став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 40 став (1) и став (2) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/2020), Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на ден ..... 2020 година донесе


### ПРОГРАМА

За изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани  
за 2020 година

### Член 1

Во Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година, („Сл.Гласник на Општина Кочани бр. 13/2019г., бр.4/2020 и бр.12/2020 се врши следната дополна:

- Во поглавје А./ „Урбанистички план вон населено место“ , по точка 2 се додаваат две нови точка 3 и 4 , кои гласат:

|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. | УПВНМ за изградба на фотоволтаични центри на дел од КП 19/1 КО Тркање                                                                                                                               |  | Буџет на општина |
| 4. | Изменување и дополнување на Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в.”Керамидница” КО Кочани, Општина Кочани |  | самофинасирање   |

- Поголавје Д./ “Локална урбанистичко – планска документација” се брише.

### II

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.  
.....2020 година  
Кочани

Претседател  
на Советот на Општина Кочани  
Томе Солевски

## Образложение

Во прилог е дадена измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2020 година. Дополнувањето се однесува за поглавје урбанистички план вон населено место, и тоа две точки од кој точка 3 се предлага од страна на општината заради обезбедување на локации за поставување на фотоволтаични центри во КО Тркање на земјиште сопственост на РСМ, локалитет непосредно до донесениот урбанистички план за изградба на фотоволтаични центри, а поради зголемен интерес за поставување на фотоволтаични центри. Точка 4 се однесува за измена и дополна на блок 1 од УПВНМ за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи м.в керамидница, по прифатена иницијатива од комисијата за урбанизам.

Иницијативата е поднесена од страна на ДПГУ Хипотерм ДОО Кочани, за КП 16715/3,16715/4 во сопственост на подносителот на иницијативата и КП 16716 во сопственост на РСМ, и право на користење на градежно земјиште на Хипотерм за кое е поднесено барање за приватизација, додека постојните објекти се во сопственост на Хипотерм.

Измената се однесува на бришење поглавје Д локална урбанистичко планска документација.

Изготвил,  
Марија Салтирова Јовановска  
пом. раководител на сектор за урбанизам